

Зошто ниту еден албански политичар не е обвинет и не сноси одговорност за крвавите инциденти во Македонија, Косово и во Јужна Србија? Ниту локалната власт во Прешево, ниту приштинските политички кругови, ниту партиите на Албанците во Македонија не се посочени како учесници во планот за нова дестабилизација на Балканот, кој треба да има цел создавање независно Косово, како увертира во формирањето на фашистичката творба голема Албанија. Можно ли е Европа да се однесува толку перверзно и ноншалантно кон легалните владејачки естаблишменти во регионот, да ги понижува и критикува, а од друга страна, ниту збор да каже за екстремните групи кои имаат свои експозитури и во најголемиот дел од политичкото милје кај Албанците? Брисел не треба да биде маж само во Ирак или во Авганистан, туку и овде на Балканот, затоа што Полуостровот географски, природно и стратешки ѝ припаѓа нејзе. Доколку Солана, Рен и Шефер не го сменат односот кон состојбите во регионот, кој личи на слепо црево на континентот, тогаш Европа не заслужува ништо повеќе од она што сега го поседува. Таа потсетува на мома во машка униформа. Машкоста ќе ѝ престане тогаш кога првиот војник ќе открие дека под панталоните се крие нешто друго.



ПРАВА И ДЕМОКРАТИЈА ЗАД  
МАСКАТА НА ГОЛЕМА АЛБАНИЈА

# НАСИЛСТВОТО ПРЕСТАНЕ ПО БИ КОГА СРБИТЕ Ќ

Светот сè уште не може и не сака да ја осознае опасноста која го демне овој простор. Со децении се таложеше омразата и бесот на тврдите струи на одредени народи, но тие само делумно се ослободија во деведесеттите години. Западната хемисфера не успеа или не дозволи злото целосно да се амортизира. Тоа повторно е надвиснато над нас како темен облак кој не поминува. Одамна е создадена атмосферата дека ангелот е ѓвол и ѓволот е ангел. Некој отаде планините си зема за храброст да ги измеша постулатите на вистината и на правдата. Тероризмот, кој веќе 15 години царува на овие простори и е дел од нашето секојдневие, не ја добива заслужената казна. Зошто? Се бега од реалноста, се заштитува виновникот, се обвинува жртвата. Некои работи се целосно изместени од колосек.

## ПАРТЕ ОД АЛБАНСКОТО ЛОБИ ГО КРЕИРААТ СТАВОТ НА МЕЃУНАРОДНИТЕ СИЛИ

Во северно Косово се формирани неколку приватни логори за обука на нови генерации екстремистички борци. Во некои од тие логори се обучувани и луѓето од групата на Лириим Јакупи, која беше ликвидирани и уапсена минатиот

месец во тетовското село Бродец. КФОР и натаму ништо не знае за овие кампови на новите форми на УЧК, небаре се наоѓаат во непристапни предели на Тора Бора во Авганистан, а не пред нивниот нос. Завршија преговорите меѓу Белград и Приштина за статусот на Косово, ако воопшто и може да се каже дека тоа беа преговори. За деновите по 10 декември се најавуваат тензии, се очекуваат насилства, протерување на преостанатото православно население од јужната српска провинција. Ке се остварат ли и предупредувањата за некаков судир меѓу парамилитарните групи на Албанците и на Србите? Во текот на минатиот период нивните изјави во јавноста беа полни со закани за масакри, колежи и слични грозоморни работи. Очигледно е дека демократскиот дел од меѓународната заедница не може ништо да промени во балканскиот менталитет, но истовремено и ништо не презема барем за негово ублажување. И десет години по доаѓањето на најобемната воена мисија на европска територија во Косово, таму сè е исто. Бандите се помоќни од контингентите на КФОР, а политичките крила на самопрогласените паравојски се повлијателни од цивилните органи на УНМИК. НАТО некако се обидува и успева да се справи со терористичките формации во Ирак и во Авганистан, а овде тоа им се остава на ослабените администрации на Ма-



Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

# ВРИ - ДЕНОТ "Д" ЗА РЕГИОНОТ

кедонија и на Србија, кои воопшто не се должни да ги чистат валканиците од пропустите и слабостите на педесет илјадната воена армада. И покрај тоа што Белград и Скопје, на ваков или на онаков начин, успеваат да ја амортизираат силата на екстремно-криминалните банди, сепак тие ризикуваат да бидат обвинети од истата таа мисија на КФОР и од нивните политички претпоставени дека употребиле несразмерна сила во елиминацијата на тероризмот. Можеби и затоа КФОР го толерира нивното присуство во регионот и ги премолчува нивните активности. Но, во прашање се и повеќе интереси на албанското лоби, кое вешто знае да ги насочува и потезите на меѓународната заедница, бидејќи во оптек се многу пари. Тука постојат

политички, економски и мафијашки интереси. Цел е да се создаде нестабилна состојба во целиот регион, од која најлесно може да се профитира.

## ПРОБЛЕМОТ СО САНЦАК ЌЕ СЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗИРА

Состојбата во Нови Пазар постојано кулминира, а луѓето се подготвуваат за општа војна. Со овие зборови во јавноста истапи реис ул-улема на Исламската заедница во Србија, ефенди Адем Зилкиќ. Тој е на став дека државата нема доволно храброст да ги поддржи умерените сили во Рашката област, кои постепено ја губат битката со тврдите ст-



"Република Македонија нема да биде првата земја која ќе ја признае независноста на Косово. Ние немаме намера да ја прејудуцираме одлуката на НАТО и на ЕУ, туку да ја следиме нивната политика. Тоа е единствениот логичен редослед на чекорите кои можеме да ги спроведуваме. Посакуваме целиот процес да заврши со резолуција на Советот за безбедност, но ако тоа од кои било причини не се случи, Република Македонија како земја кандидат за членство во ЕУ и во НАТО, ќе ја следи заедничката усогласена политика на Алијансата и на Унијата".

*Бранко Црвенковски, по средбата со Сејдиу во Скопје*

# НА КОСОВО ЌЕ ОЛОШКИ ПАТ... Е ИСЧЕЗНАТ!

## ТАЧИ ЌЕ ПОЧНЕ ДА ГИ ШТИТИ И СОПСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ



Македонската полиција нема да може уште долго со таква леснотија да ги спроведува акциите за елиминирање на терористичките групи во новонастанатите кампови. Доколку досега власта доби-ваше честитки од

странство за успехот на тоа поле, бидејќи полициските единици биле од мешовит македонско-албански состав, во иднина тоа ќе се промени. Имено, ДПА на Мендух Тачи наскоро ќе му ја откаже поддршката на Груевски за нови операции против екстремните банди, затоа што доколку продолжи со таа политика тогаш во очите на албанската заедница ќе биде класичен предавник. Тачи мора да размислува и за својот рејтинг кај електоратот, кој неизбежно ќе почне да паѓа доколку и во иднина му дава безрезервна поддршка на МВР. Од друга страна, пак, Груевски би се нашол во мат позиција, бидејќи секоја нова акција ќе биде преземана без дозвола од ДПА, со што се ризикува влошување на коалиционите односи, потенцијално распаѓање на власта и затегнати меѓуетнички односи. Колку Македонија и да има полза од елиминацијата на групата во Бродец, сепак не може а да не се каже дека таа акција содржеше и елементи на превласт меѓу албанските партии. Овој пат ДПА ја порази ДУИ, која имаше и сè уште има врски со "теренците".

руи на вехабиите, кои се наметнуваат како сè поприфатлив верски фактор за муслиманското население таму. Веќе подолго време низ чаршијата во Нови Пазар се шетаат до заби вооружени луѓе, а полицијата се однесува како тие воопшто да не постојат. Со ситуацијата раководат најекстремните индивидуи во Санџак, иако тие немаат поддршка кај локалното население. Но, силата која ја прикажуваат е доволна за да се молчи. Кога Белград не презема ништо, тогаш што можат обичните смртници во Рашка. Инертноста на државните органи ја доведе ситуацијата до точка на вриење. Сè тоа добро се вклопи во планот на радикалните елементи на косовските Албанци, кои преку некои канали, исто така, придонесуваат за електризирање на атмосферата во Санџак. Но, истовремено и состојбата на Косово ги охрабрува националистите во Рашката област во преземањето такви чекори. Се чека само погоден момент и работите



## ШАРА Е НАЈПОГОДНА ЗА ТЕРОР-КАМПУВАЊЕ

Во Македонија, во реонот на Шара, се создадени услови за обука на екстремни сили наметнети да се искористат во потенцијалните сценарија за разврска на косовскиот случај. Последниве години македонската власт нема целосна контрола врз тој дел од сопствената територија. Веќе ги нема караулите на војската на граничната линија кон Косово, па сега целиот товар паѓа врз слабата гранична полиција. Со тоа границата е лесна за преминување, па вооружените групи за час се префрлуваат од Македонија на Косово и обратно. Оваа ситуација ја искористија воените



ветерани, со што создадоа многу бази и кампови за обука на нови борци. На Шар Планина денес се наоѓаат најбараните терористи во регионот. Тоа е одличен полигон за нив, бидејќи се недостапни како за државните органи, така и за меѓународните сили на ОН. Разбивањето на едно легло на терористите во Бродец е само дел од она што тие го имаат стационарирано во планинските предели. Прашање е колку државата е способна да ги расчисти сите бункери, кои од 2001 година наваму се обновуваа за некои други времиња.

"Во една прилика Албанците од Косово рекоа дека одбиваат да потпишат документ во кој се откажуваат од идејата за создавање голема Албанија, со образложение дека такво нешто од почетокот не е планирано. Можам да замислам дека во иднина ќе почнат процеси за таква интеграција, без оглед на документот на Контакт групата, во кој е напишано дека процесот на обединување на албанските територии е недозволив. Интеграцијата меѓу Албанците, кои живеат во тие области, постепено ќе се развива. Не велама дека тоа ќе се случи наскоро, за година или две, но ќе биде. Такво нешто не може да се исклучи".

*Александар Боџан Харченко, руски преговарач за статусот на Косово*



да тргнат во неповрат. Дали и екстремистите од Нови Пазар го чекаат 10 декември, денот кој е судбоносен за косовските Албанци, засега не може со сигурност да се каже. Но, дека ќе има координација меѓу Косово и Санџак во спроведувањето насилни дејства може да се претпостави. Мисија на ЕУ често навраќа во реонот на Санџак за да ја следи состојбата. Некои извори тврдат дека таа подготвува терен за нејзино инсталирање таму. Тоа е показател дека проблемот со вехабиите во Санџак ќе се интернационализира, што е прва цел на екстремните сили. За секој проблем ќе се обвинува Србија, иако судирот не е меѓу Србите и муслиманите, туку меѓу умереното и тврдото крило на муфтиството во Нови Пазар. Инсталацијата на мисија на ЕУ и во ова место ќе значи уште еден огромен проблем за Балканот. По Босна, Јужна Србија, Косово и Македонија, Санџак ќе биде алката која ќе стави капак на скорешната визија за

балканска интеграција во светските институции.

## "УНМИКИСТАН" - ПРВА ДРЖАВА НА ООН ВО СВЕТОТ

Лидерите на косовските Албанци и службениците на Обединетите нации во Приштина се обидуваат да создадат држава врз постулатите на едно од најкриминализираните европски општества, врз основите на највисоката забележана корупција и беззаконие. Тоа е синџирот на мафијата. Најтрагичната работа е тоа што и многумина од светската организација, кои работат за стабилизирање на косовското општество се подложни на криминалот и не само што не го спречуваат, туку и активно учествуваат во него. До вакви сознанија дошол Мацеј Заремба, шведски новинар од полско потекло, кој престојувајќи на



## КОЕ ВЕРСКО КРИЛО ЌЕ НАДВЛАДЕЕ ВО САНџАК - УМЕРЕНОТО ИЛИ ВЕХАБИСКОТО?

"Тензиите меѓу косовските Срби и Албанци ќе доживеат биолошки крај. Тоа ќе се случи, бидејќи просечната старост на албанското население е 28, а на српското 54 години. Среднорочно, насилството само по себе ќе престане по биолошки пат, затоа што еден од двата народа едноставно ќе исчезне".

*Гзавије де Марнак, француски командант на КФОР*



Косово ги видел сите девијации кои ја оптоваруваат областа. Спрегата меѓу локалната албанска мафија, од една страна, и претставниците на УНМИК, од друга страна, била јасно изразена. Никој не ги казнува финансиските злоупотреби, се краде од секаде и на секаков можен начин, отворено се кршат човековите права, се подмитува во речиси сите институции, се вработуваат некомпетентни и неписмени лица. Доколку најмалата балканска територијална единица не може да се стави под контролата на воено-цивилната мисија на ООН, тогаш што може да се очекува за некој покрупен проблем во светот. Или меѓународните мисионери таму се неспособни во справувањето со проблемите или, пак, и тие се дел од хаосот во кој се наоѓа косовското општество, а преку него и целиот регион. Денес во областа истовремено живеат и најсиромашните и најбогатите жители во регионот. Тоа е резултатот од криминалот, тероризмот и





"Неуспехот на преговорите за Косово е она што сите го очекуваа. Сега вниманието ќе биде насочено кон генералниот секретар на ОН и Советот за безбедност. Не верувам дека нешто конкретно може да се случи пред или по Нова година. Првите резултати можат да се очекуваат кон средината на јануари во ОН, поволни или неповолни, не знам. Меѓународната заедница очекува да дојде до еднострано прогласување на независноста, но не верува дека тоа би се случило пред март 2008 година. Србија тоа нема да го прифати и ќе почне дипломатска мисија со закани до земјите кои имаат намера да ја признаат новата држава. Ќе повлече неколку амбасадори, но прашање е колку тоа ќе биде разумно од нејзина страна, бидејќи ѝ претстојат интегративни процеси и нови циклуси инвестиции".

*Иван Вејвода, директор на Балканскиот фонд за демократија*

мафијата, кои свесно се репрезентирани и во институциите на косовскиот систем. Службениците на ОН во Приштина многу добро се платени, а некои дури се и натплатени, но и тоа не е доволно за да се задоволат човековата лакомост и материјалните апетити. За и понатаму со Косово да се управува од светските центри на моќта треба да се прифати играта на екстремните кругови. Да се влезе во нивна шема, да се споделат матните дејства, зашто во спротивно та-



## И СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА УНМИК ЗАРОБЕНИ ВО ЛАКОМОСТА ЗА КРИМИНАЛНО БОГАТЕЊЕ

му меѓународните претставници ќе бидат доживевани како остри непријатели. Можеби за некого ова се небулози, бидејќи официјално сите се залагаат за создавање демократско општество, сите се борат против тероризмот и насилството, сите се против концентрацијата на оружјето. Но, и покрај тие декларативни заложби, на Косово и пошироко сè повеќе има екстремисти, сè повеќе има оружје и дрога, а сè помалку демократија. Дали за тоа се виновни само властите во Приштина, само косовските жители кои се доведени до работ на животната егзистенција? Не. Огромен дел од одговорноста сносат управувачите со областа, оние кои под знамето на Обединетите нации ја претставуваат провинцијата во светот. Денес Косово е класична колонија, па често некои иронично го нарекуваат "Унмикистан". Заремба оди дури и дотаму што Косово го опишува како "прва држава на ОН во светот", во која меѓународните сили не само што го обезбедуваат мирот, туку и градат цел нов поредок. Тоа е поредокот на корупцијата и организираниот криминал. Ефикасното судство, пазарната економија и еднаквоста се утописки категории. Косово е легло на сè што е илегално и забрането, тоа е центарот на европската трговија со жени и со деца. Истовремено, инвестицијата од 700 милиони евра во две електрани за производство на електрична енергија доведе до тоа мнозинството жители во протекторатот да имаат струја само по неколку часа на ден, а загаденоста да биде за 70 пати поголема од дозволената во земјите на ЕУ. Се поставува прашањето, кој манипулира со состојбите? Ќе помине времето и ќе се докаже дека службениците на светската организа-



Македонија е просторот од кој треба да се изврши упад на екстремните групи во централна Србија. Тоа би се случило во моментот на едностраното прогласување на независноста. Светските тајни служби проценуваат дека насилството би почнало на административните граници на Косово, затоа што доколку се случи внатре во покраината, тогаш тоа би покренало акција на КФОР, што секако не оди во прилог на моментната состојба. За копнената зона на безбедноста меѓу Србија и Косово се подготвува исто сценарио, како што беше случајот со Танушевци, кога во 2001 година терористите испровоцираа жесток судир со македонските безбедносни сили.

ција на Косово си тераат само кариера, се обидуваат да се збогатат додека престојуваат таму, па кога се може - зошто да не се искористи можноста. Кога можел Ахтисари да ги полни куферите со пари стекнати од албанското подzemје, зошто обичните "унмиковци" да не "лизнат" малку од медот, кој е во теглата пред нив. За нив Косово е само една обична и краткотрајна епизода од нивната "велелепна" меѓународна кариера.



## FA. ALIJA DAUTOSKI

### POGREBEN INSTITUT



MEGJUNARODEN POGREBEN INSTITUT - STUTTGART. VRŠIME PREVOZ NA POČINATIOT SO AVTOMOBIL ILI AVION. BRZO, SIGURNO I KOREKTNО. OBEZBEDUVANJE NA SITE POTREBNI DOKUMENTI I OŠTANATI POTREBI. RASPOLAGAME SO KOMPLETNA POGREBNA OPREMA. NAŠITE USLUGI SE, OD MESTOTO NA POČINATIOT OD SITE EVROPSKI ZEMJI DO MESTOTO NA POGREBOT !

EDINSTVEN MAKEDONSKI POGREBEN INSTITUT. PROVERENA USLUGA!  
I VO NAJTEŠKITE MOMENTI NIE SME SO VASI! VI STOIME NA RASPOLAGANJE 24 ČASA

D
I
A
B
C
F
M
K



**Büro Makedonija**  
Tel. 048 / 473 315  
Mob. 070 / 711 788

**Büro Stuttgart**  
Tel. 0711 / 8 17 78 72  
Fax 0711 / 8 17 78 73  
Mob. 0171 / 5 46 32 20  
0172 / 7 62 20 49

70469 Stuttgart - Leobenerstr. 33  
Feuerbach [www.dautoski.de](http://www.dautoski.de)